

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Вода за сите

Одбележување на Светскиот ден на водата



22 март 2021 година

Вода за сите

На 22-ри Март секоја година, светот преку разни активности го одбележува Светскиот ден на водата.

Секоја година светот го одбележува овој ден и го менува мотото, со што дава акцент на различни сегменти значајни за водата.

Оваа година одбележувањето на овој ден е под мотото: „Вредностите на водата“.



Вода за сите

Во 2010 година, ОН го признаа „правото на безбедна и чиста вода за пиење и санитација“ како човеково право што е од суштинско значење за целосно уживање во животот и сите човекови права.

Човековото право на вода им дава право на сите, без дискриминација, да имаат доволна, безбедна, прифатлива, физички пристапна и достапна вода за лична и за домашна употреба.



Вода за сите

Луѓето се оставени зад себе без безбедна вода од многу различни причини. Следниве причини се некои од „основите за дискриминација“ кои предизвикуваат одредени луѓе да бидат особено обесправени кога станува збор за пристап до вода:

Години и пол,

Раса, етничка припадност, религија и националност,

Попреченост, возраст и здравствена состојба и

Сопственост, живеалиште, економски и социјален статус.

Другите фактори, како што се, деградацијата на животната средина, климатските промени, порастот на населението, конфликтот, присилното поместување и миграциските текови, исто така, може да влијаат врз водата.

Факти поврзани со Светскиот ден на водата

2,1 милијарди луѓе немаат пристап до безбедна вода за пиење.

1 од 4 основни училишта користат небезбедни извори за вода.

Повеќе од **700 деца** под 5 годишна возраст секој ден умираат од дијареа поврзана со небезбедна вода и лоша санитација.

На глобално ниво, **80%** од луѓето кои живеат во руралните средини користат небезбедна вода.

Жените и девојките се одговорни за собирање вода во **8 до 10** домаќинства со вода надвор од просториите.

Факти поврзани со Светскиот ден на водата

68,5 милиони луѓе биле принудени да ги напуштат своите домови, бидејќи немале пристап до безбедна вода.

159 милиони луѓе ја собираат водата за пиење од површинска вода, како што се езерцата и потоците.

4 милијарди луѓе доживуваат тежок недостаток на вода во текот на најмалку еден месец од годината.

Над **800** жени умираат секој ден од компликации во бременоста и породувањето.

700 милиони луѓе низ целиот свет би можеле да бидат раселени со интензивен недостаток на вода до 2030 година.

Пораки за грижа за водата

Штеди ја водата!

Секоја капка е битна!

Водата, живот значи!

Цени ја водата!

Штеди вода, спаси живот!

Водата е наше богатство, но и наша одговорност и
затоа треба да ја чуваме!



Ви благодарам на вниманието!

Изготвила:

Андреа Трајкова од 2-3 клас

Ментор:

Јасминка Ризова – училиштен педагог